

# БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛИЗИНГ за правни лица



Податоци за лизингот				
Вид на лизинг:	Учество:	Рок на отплата (во месеци):		
<input type="checkbox"/> ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	<input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 60
<input type="checkbox"/> ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 35% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 60
Предмет на лизинг:	Година на производство:			
Добавувач:	Вредност со ДДВ:			
Упатени како: <input type="checkbox"/> постоечки клиент на Шпаркасе лизинг <input type="checkbox"/> клиент на Шпаркасе Банка Македонија <input type="checkbox"/> препорака на добавувачот <input type="checkbox"/> друго				

Податоци за подносителот на барањето	<input type="checkbox"/> КОРИСНИК НА ЛИЗИНГ	<input type="checkbox"/> ГАРАНТ / ЖИРАНТ
--------------------------------------	---	--

Назив на друштвото:				
ЕМБС:	Даночен број:	ДДВ обврзник: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ		
Адреса: а) од тековна состојба:				
б) за кореспонденција (за примање на пошта):				
Фиксен телефон:	Факс:	Мобилен телефон:		
www:	E-mail:			
Овластено лице за застапување:				
Контакт лице:		Контакт од сметководство:		
Дејност на друштвото (краток профил):				

Сопственичка структура на правното лице				
Сопственичка структура на подносителот, назив и удел во %:				
Сопственички удел на тие сопственици во други фирми, назив и удел во %:				
Сопственичка структура на подносителот на барањето во други фирми, назив и удел во %:				
Приватен имот на сопственикот (опис, вредност во ЕУР, заложено)				

<b>Деловен простор</b>	<input type="checkbox"/> сопствен; m2	<input type="checkbox"/> под наем; m2	висина на месечна кирија:	EUR
Останати сопствени недвижни и подвижни предмети:				

Деловна банка (*доколку фирмата има повеќе сметки за редовно работење, треба да ја наведе водечката сметка)	
1* Деловна банка:	*Број на сметка:
2 Деловна банка:	Број на сметка:
3 Деловна банка:	Број на сметка:

Финансиски обврски (да се внесат сите задолженија во ЕУР на денот на поднесување на барањето)				
Обврска	Одобен износ во ЕУР	Останат долг во ЕУР	Висина на вкупните месечни рати во ЕУР	Датум на последна рата
по кредит:				
по лизинг:				

Под материјална и кривична одговорност, како овластени лица за застапување на барателот за лизинг, со потписот и заверката на ова барање потврдуваме и изјавуваме дека горенаведените податоци се точни и целосни, како и целата пратечка документација како и дека ни еден факт за одобрување на лизингот не е изоставен. Доколку дојде до промена на било кој податок, се обврзуваме да ги известиме Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје за настанатата промена во рок од 30 дена. Согласно сме банките и другите финансиски институции каде се водат нашите сметки да вршат достава и размена на сите банкарски извештаи како и други податоци потребни за одобрување и остварување на деловна соработка со Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје.

Со потписот и заверката на ова барање доброволно даваме изрична согласност на Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје да ги превземе сите дејствија во врска со обработка на сите лични податоци кои сме ги доставиле на било кој начин. Исто така изјавуваме дека пред потпишувањето на барањето сме известени за целта на собирањето, намерата за користење и за корисниците на личните податоци. Наведените лични податоци се собираат со цел одобрување на лизинг и нема да се разменуваат со трети лица освен доколку истото е потребно во смисол со одредби поврзани со Законот за лизинг и други законски обврски.

ВО СОГЛАСНОСТ СО АМЛ ПРОГРАМАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ ГИ КАТЕГОРИЗИРАМЕ КЛИЕНТИТЕ КАКО (ПОПОЛНУВА ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ):

датум: \_\_\_\_\_ А) Неприфатлив В) Високо ризичен С) Средно ризичен Д) Ниско ризичен (ПОТПИС: \_\_\_\_\_)

/место и датум/

/печат и потпис на овластеното лице на подносителот на барањето/